


WINIX ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХ



○ Модел

ZERO+ WiFi (AZPU373-HWE)

○ Водич
за
користење
и одржување




- Прочитајте ги сите правила и инструкции за употреба пред користење на уредот.
- Чувајте ја гаранцијата во случај да ви треба во иднина

СОДРЖИНА


- ПЕТ ФАЗЕН ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХ 3
- КОНТРОЛИ 4
- КАДЕ СЕ КОРИСТИ 5
- ИНСТАЛИРАЊЕ НА ФИЛТРИТЕ 6
- БЕЗБЕДНОСТ И ВНИМАНИЕ 8
- ПОЧЕТНО РАКУВАЊЕ 9
- АВТОМАТСКИ И НОЌЕН МОД10
- РАЧЕН МОД, ТАЈМЕР И PLASMAWAVE® 11
- ЗАКЛУЧУВАЊЕ, ЛЕД ЗА КВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХ 12
- WINIX SMART (МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА) 13
- ОДРЖУВАЊЕ НА ФИЛТРИТЕ 15
- ОДРЖУВАЊЕ НА СЕНЗОРОТ 19
- ЧИСТЕЊЕ 20
- НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА 21
- СПЕЦИФИКАЦИЈА 23

► Уредот е работи на 220 ~ 240 V


5-ФАЗЕН ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХ




PACKAGE CONTENTS



Прочистувач



Пре филтер
CD Фил. со акт. јаглен
Хепа филтер (Cleancel™)




Кабел за напојување



Упатство за употреба

КОНТРОЛИ

Издувен вентил



Сензор за светлина

Детектира дали е темно или светло за да ја прилагоди брзината

Копче за ресетирање

После промена на филтрите притиснете и држете го копчето 5 секунди

Индикатор за тајмер

Покажува за колку време ќе се исклучи уредот

Сензор


Го детектира квалитетот на воздухот

PlasmaWave® индикатор

Покажува дали е вклучен PlasmaWave®

Wi-Fi копче

Вклучи/исклучи Wi-Fi



Индикатор за филтер

Ќе светне кога ќе треба да се променат филтрите

Power копче

Вклучување и исклучување на уредот

PlasmaWave®/ Копче за заклучување

Вклучување/исклучување на PlasmaWave® . Притиснете и држете го копчето 3 секунди

Тајмер/ Светло за квалитет на воздух

Со притискање се поставува тајмерот (1hr, 4hr, 8hr, [NO TIMER]).

Притиснете и држете го копчето 3 секунди за да го вклучите/исклучите светлото за квалитет на воздух

Мод / Брзина на вентилатор

Модот може да биде ауто, споен и рачен. На рачен мод може рачно да се постави брзината: спора, средна, брза и турбо

Индикатор за заклучување

Покажува дали уредот е заклучен или не

КАДЕ СЕ КОРИСТИ

Ставете го на 20-30cm од телевизор и други електрични уреди


Електромагнетните пречки може да предизвикаат дефект на уредот.

Во домашни услови без директна изложеност на сончеви зраци

Директна изложеност може да предизвика дефекти.

Поставете го на рамна, тврда површина

Во спротивно може да има појава на необичен звук и вибрации



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Следете ги инструкциите за намалување на ризикот од сериозна повреда и смрт или оштетување на уредот.



Не го ставајте во услови на каде има метална прашина или маслени издувни гасови



Не го ставајте во близина на грејни тела



Не е наменет за користење во возила и други транспортни средства



Не го ставајте во близина на јаки хемикалии



Не го ставајте во близина на запаливи материјали



Не го ставајте на места со промаја или ветер



Не го ставајте во близина на штекери



Не го ставајте на влажни места

ИНСТАЛАЦИЈА НА ФИЛТРИТЕ


Производот ги содржи потребните филтри. Филтрите мора да се отпакуваат пред користење на уредот

※ Употреба на уредот без да го отпакувате може да предизвика дефект


※ Осигурајте се дека уредот е исклучен пред инсталирање на филтрите

※ Уредот автоматски се исклучува кога ќе се отвори предниот капак


- ① Отворете го капакот со нежно повлекување на горните рабови
 - За да го тргнете капакот запците на долниот раб треба да бидат ослободени од нивната позиција



- ② Извадете ги филтрите од уредот, тие се спакувани во пластична фолија



- ③ Извадете ги од пластичната фолија
 - Користење на уредот со неотпакувани филтри може да предизвика пожар поради прегревање



Забелешка

- Прочитајте на 15-18 стр. подетални информации за замена и одржување на филтрите


ИНСТАЛАЦИЈА НА ФИЛТРИТЕ

- ④ Поставете ги филтрите така што ќе се вклопат


Поставете ги по следниот редослед

- 3 Хепа филтер,антибактериски™ (последен)
- 2 CD Филтер со активен јаглен (средина)
- 1 Пре-филтер (напред)

- За да го наместите префилтерот вметнете ги запците на долниот раб од двете страни во жлебовите на уредот, повлечете кон напред и истото направете го со горните запци додека не се вклопи целосно



- ⑤ Наместете го предниот капак со вметнување на запците во долниот дел од базата , потоа ротирајте го капакот кон напред додека не се прилепи со магнетот



- ⑥ Кога да ги сервисирате или промените филтрите

Филтер	Индикатор	Одржување	Кога да го замените
1 Пре-филтер	нема	Чистете го еднаш на 14 дена	Не се менува
2 CD Филтер со активен јаглен	 Check Filter	Не се пере	6-12 месеци
3 Вистински ХЕПА филтер Cleancel™			

※ Временскиот рок за промена на филтрите може да варира зависно од условите во средина

※ Најдобро е пре-филтерот да се чисти на 14 дена со што се продолжува рокот на филтрите

this unit
is compatible
with this
WINIX filter

ITEM: 117130

FILTER

J

БЕЗБЕДНОСТ И ПРЕТПАЗЛИВОСТ

Пред да ракувате со уредот прочитајте и следете ги упатствата за да избегнете оштетување.

Осигурајте се дека филтрите се поставени пред да го вклучите уредот користење на уредот без филтри може да го скрати рокот на траење на уредот или да предизвика електричен шок.

Осигурајте се дека нема страни тела во издувниот вентил на пр. игли, парички

Не ги допирајте внатрешните делови на уредот со мокри раце може да предизвика електричен шок

Осигурајте се влезните и излезните вентили да не се блокирани блокадата може да ја зголеми внатрешната температура и да предизвика дефект

Не го користете уредот како столица и не ставајте ништо тешко врз него може да предизвика деформација или дефект



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Следете ги овие инструкции за да избегнете сериозна повреда или смрт и оштетување на уредот



Не го исклучувајте уредот директно од штекер.



Не го виткајте и врзувајте кабелот додека работи уредот.



Ако уредот се натопа со вода исклучете го и контактирајте го сервисерот



Не го преместувајте уредот додека е во функција.



Не вклучувајте дополнителни уреди на истиот штекер.



Не го допирајте кабелот со раце .



Исклучете го уредот од штекер доколку не го користите подолг временски период



Кабелот може да се оштети со насилно влечење, притискање, извртување или ставање тешки предмети врз него.


✘ Доколку кабелот се оштети мора да биде заменет со соодветен кабел од производителот или сервисерот.

✘ Апаратот не е наменет за употреба од лица (вклучува и деца) со ментална или физичка попреченост, недостаток на искуство или знаење, освен кога имаат надзор од лице кое е одговорно за нивната безбедност.



✘ Внимавајте децата да не си играат со апаратот.

ИНСТАЛАЦИЈА

- ① Приклучете го кабелот во штекер
- Светлата на контролниот панел ќе се вклучат и ќе се исклучат



- ② Притиснете го копчето 'Power'




Забелешка

- Во првите 4 минути светлото за квалитет на воздух ќе трепка додека сензорот го мери квалитетот на воздух, а после тоа се вклучува соодветната брзина.

- ③ Кога се приклучува уредот автоматски е во авто мод со вклучена PlasmaWave®

- Во авто мод уредот автоматски ја подесува брзината во зависност од квалитетот на воздухот.
- PlasmaWave® редуцира бактерии, вируси и хемикалии.



Забелешка

- Во авто мод како што се подобрува квалитетот на воздухот брзината се сведува на Low
- Додека уредот работи може да слушнете звук на гребење или зуење. Тоа е нормално и произлегува од PlasmaWave. За исклучување на PlasmaWave погледнете на стр.11

®


АВТОМАТСКИ МОД И НОЌЕН МОД

Со копчето Mode може да го менувате модот и тоа во авто, ноќен, слаб, среден, јак, турбо

1. Авто мод

Овозможува автоматско регулирање базирано на сензорите за квалитет на воздух

- 1 Притиснете го копчето Mode за да изберете автоматски мод
 - ЛЕД индикаторот сигнализира кога е вклучен авто мод
 - Со секое притискање на копчето MODE се менува модот(авто,ноќен,слаб,среден,јак,турбо)




Забелешка

- Кога е во авто мод брзината се прилагодува во зависност од квалитетот на воздухот.
- Кога се вклучува уредот поставен е на авто мод и на слаба брзина

2. Ноќен мод

- 1 Притиснете го копчето Mode за да изберете ноќен мод
 - ЛЕД индикаторот ќе светне Sleep кога ќе изберете ноќен мод.



Забелешка

- Кога е избран ноќен мод автоматски е поставена слаба брзина. Брзината може да се промени со притискање на копчето MODE
- Кога е вклучен ноќен мод светлосната сигнализација за квалитет на воздух е исклучена


РАЧЕН МОД, ТАЈМЕР И PLASMAWAVE®

Со секое притискање на копчето MODE се менува модот (авто, ноќен, слаб, среден, јак, турбо)

3. Рачен мод (се подесува брзината на вентилаторот)

Корисниците можат да одлучат дали сакаат слаба, средна, јака или турбо брзина)

- 1 Притиснете го копчето MODE за да ја изберете саканата брзина
 - ЛЕД сијаличката ја покажува избраната брзина



Забелешка

- Кога е поставен рачен мод, авто и ноќен мод се исклучени

4. Тајмер

Тајмерот се поставува за да се исклучи уредот по одредено време

- 1 Изберете го времето со притискање на копчето TIMER
 - ЛЕД сијаличката ја покажува должината на времето
 - Со притискање на копчето TIMER може да изберете (1hr, 4hr, 8hr, [NO TIMER]).



Забелешка

- WINIX SMART апликацијата го покажува времето што преостанува

5. PlasmaWave®

По автоматизам, PlasmaWave® е вклучена со секое вклучување на уредот

- 1 Притиснете го копчето Plasma кога е вклучен уредот за да ја вклучите/исклучите оваа функција.



3 sec /


PLASMAWAVE®

ЗАКЛУЧУВАЊЕ, ЛЕД ЗА КВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХ

6. Заклучување

Функцијата оневозможува вашето дете да ги промени функциите



- 1 Притиснете и задржете го копчето Plasma/Child Lock за да ја вклучите или исклучите функцијата
 - Кога Child Lock индикаторот свети функцијата е вклучена
 - Кога е вклучен Child Lock контролниот панел е заклучен и не може да се променат поставките
 - За да го исклучите повторно притиснете и задржете 3 секунди на копчето Child Lock



7. ЛЕД за квалитет на воздух

ЛЕД за квалитет на воздух може да биде вклучен или исклучен

- 1 За да го исклучите или вклучите ЛЕД за квалитет на воздух притиснете и задржете 3 секунди на копчето TIMER
 - ЛЕД индикаторот во боја го покажува моменталниот квалитет на воздухот во просторијата: СИНА (добар) ЗЕЛЕНА (просечен), ЖОЛТА (слаб), ЦРВЕНА (лош).



Забелешка

- Кога е вклучен авто мод ЛЕД за квалитет на воздух може да биде вклучен или не во зависност од светлото во просторијата.
- Кога е активиран ноќен мод ЛЕД за квалитет на воздух е исклучен.

WINIX SMART

8. Поврзување со WINIX SMART

WINIX SMART апликацијата ви овозможува да го управувате уредот од било која локација.

WINIX SMART е оптимален за следните спецификации. Зависно од можностите на вашиот SMART телефон некои функции може да не бидат поддржани



Забелешка



ANDROID (ICS 4.12 Jellybean or later recommended)



iOS (6.0 or later recommended - iPhone 4S or later)

※ Пред да се поврзете со Smart Home

- Wi-Fi рутерот мора да биде поставен во рамките на опсегот на прочистувачот за да се поврзете со WINIX SMART
- Осигурајте се дека Wi-Fi рутерот одговара на следните спецификации: 802.11b/g/n 2.4GHz или за двопојасен безжичен рутер .4GHz/5GHz, изберете 2.4GHz.
- Побарајте ја лозинката (password) од мрежата на вашиот рутер.
- За време на регистрацијата чувајте ги прочистувачот, рутерот и телефонот блиску.
- Пречките помеѓу прочистувачот, рутерот и телефонот може да предизвикаат слаб прием
- Пред да се поврзат, корисниците кои имаат "Smart Network Switch" на нивниот телефон треба привремено да го исклучат.
- Откако ќе се поврзете со WINIX SMART може да го вклучите "Smart Network Switch" .

WINIX SMART

Подесување

- ① Преземете ја WINIX SMART апликацијата на вашиот телефон

- достапна преку Google Play store или iTunes App store.



- ② Стартувајте ја апликацијата и следете ги инструкциите за да се поврзете со уредот.

- Изберете "New Unit" и изберете ZERO+ WiFi за да се поврзете
- Изберете "OK".
- Внесете ја вашата Wi-Fi лозинка
- Притиснете и задржете на копчето Wi-Fi на уредот додека да почне да трепка Wi-Fi индикаторот ќе почне да трепка
- Поврзете се со WINIX SMART преку мрежното мени
- Изберете "Next" за да го поврзете телефонот со прочистувачот
- Дефинирајте ги подесувањата на уредот (Име и локација).
- Кога подесувањата се комплетирани индикаторот WINIX SMART ќе светне .



WI-FI

ОДРЖУВАЊЕ НА ФИЛТРИТЕ

1. Менување на филтрите

Кога ЛЕД индикаторот Check Filter ќе светне време е да ги промените хепа филтерот и филтерот со активен јаглен

Филтер	Индикатор	Одржување	Кога да се замени
1 Пре-филтер	нема	Чистете го еднаш на 14 дена	Не се менува
2 CD Филтер со активен јаглен	 Check Filter	Не се пере	6-12 месеци
3 Вистински HEPA филтер со Cleancel™			

※ Интервалите за промена на филтрите може да варираат во зависност од условите во сред

※ За оптимално користење пре-филтерот треба да се чисти на секои 14 дена,со што може да се продолжи рокот на траење на другите филтри


Одржување на филтрите

2. Отстранување на филтрите


Бидете сигурни дека уредот е исклучен од штекер кога ги отстранувате филтрите

※ Уредот автоматски се исклучува кога се отвара предниот капак


- ① Тргнете го предниот капак фаќајќи ги горните рабови и нежно повлечете кон себе.
 - За да го тргнете капакот запците на долниот раб треба да бидат ослободени од нивната позиција



- ② Притиснете ги запците на горниот раб за да го извадите пре-филтерот.



- ③ Прво тргнете го **2** CD Филтерот со активен јаглен, па **3** вистински хепа филтер Cleancel™ со повлекување на нумерираните јазичиња на секој филтер



ЗАБЕЛЕШКА

- Користете само оригинални WINIX филтри со овој уред

ОДРЖУВАЊЕ НА ФИЛТРИТЕ

3.Промена на филтрите

Новите филтри се поставуваат во обратен редослед од отстранувањето

① Ставете ја замената

3 Вистински хепа филтер Cleancel™ (заден)


2 CD Филтер со активен јаглен (среден)

- Отстранете ја заштитната фолија од новите филтри. Користење на уредот без отстранување на заштитната фолија од филтрите може да предизвика дефект или пожар како резултат на прегревање




② Ставете го **1** Pre-filter (преден)


- За да го поставите пре-филтерот поставете ги запците на долниот раб во жлебовите на уредот и ротирајте кон напред за да ги поставите и горните запци, додека не се вклопи.



③ Поставете го предниот капак така што прво ќе влезат долните запци во базата на уредот и ротирајте кон напред додека не се затвори магнетот на горниот дел.



④ После промената на филтрите повторно вклучете го уредот и со тенок предмет, како спајалица притиснете го копчето RESET 5 секунди.




4. Чистење на пре-филтерот

Интервалите на чистење на пре-филтерот зависат од квалитетот на воздухот

- ① Користете правосмукалка или мека четка за да го исчистите пре-филтерот. Ако е многу нечист исперете го со чиста вода на собна температура

Користете само вода, не користете средства што испаруваат, како алкохол и ацетон.



※ Ако пре-филтерот се оштети или треба да се промени :

Контактирајте го локалниот дилер



ЗАБЕЛЕШКА


- Не користете бензин, алкохол или други испарливи средства за да не се оштети пре-филтерот
- Пре-филтерот повторно се користи после чистењето
- Не користе вода со температура над 40°C или средства што испаруваат
- После перење исушете го целосно пре-филтерот. Во спротивно може да има лош мирис

ОДРЖУВАЊЕ НА СЕНЗОРОТ

Чистење на сензорот


За оптимални перформанси на сензорот кој детектира прашина и ултра ситни честички чистете го на секои два месеци. Чистете го и почесто доколку уредот го користите на место каде што има многу прашина.

- 1 Отворете го капкот на сензорот




- 2 Користете влажна памучна чепкалка за да ги исчистите леќите и внатрешните делови


- Користете само вода
Не користете средства што испаруваат,
како алкохол и ацетон



- 3 Избришете на крај и со сува чепкалка за да не остане влага во сензорот.



- 4 Затворете го капакот на сензорот
- Капакот на сензорот може да го чистите со правосмукалка




Чистење на уредот

Чистење на надворешен и внатрешен дел

Чистење на надворешниот дел

Пребришете со мека влажна крпа.
Потоа пребришете со сува чиста крпа.


- За најдобри перформанси чистете го предниот дел 1-2 пати во месецот.



Чистење на внатрешниот дел

Отворете го предниот капак и чистете ја внатрешноста со правосмукалка



- За најдобри перформанси чистете го внатрешниот дел 1-2 пати во месецот





ЗАБЕЛЕШКА

- Кога го чистите уредот секогаш исклучете го од штекер и почекајте да се излади.
- Не вршете демонтажа, поправка или модификација
- Не користете запаливи средства или течни детергенти.
- Не дозволувајте деца да го чистат уредот
- Пред чистење осигурајте се дека уредот е исклучен од штекер.

Најчесто поставувани прашања

Проблем	Проверка/Решение
Воопшто не се вклучува 	- Дали има прекин во напојувањето? - Проверете дали работат другите светла и електрични уреди и обидете се повторно
Не работи во авто-мод 	- Дали е селектиран авто мод? - Притискајте на копчето Mode додека не селектирате авто мод. - Дали е сензорот блокиран или затнат? - Исчистете го сензорот со правосмукала, погледни стр.19
Вибрира и многу е бучен. 	- Дали е уредот поставен на коса површина? - Преместете го уредот на тврда,рамна површина на подот.

НАЈЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

Проблем	Проверка/Решение
Приклучокот за струја и кабелот се загреани 	- Дали е приклучокот безбедно приклучен? - Осигурајте се дали приклучокот е правилно поставен во штекерот.
Има чуден мирис. 	- Дали е користен на место со многу чад, прашина или мириси? - Исчистете ги предниот капак и пре-филтерот. - Контактирајте го овластениот сервисер за да ја утврди точната причина. - Променете ги CD Филтерот со активен јаглен и HEPA филтерот со Cleancel™.
Уредот не го прочистува доволно воздухот. 	- Дали свети копчето Check Filter? - Заменете ги филтрите ако е потребно.

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Модел	ZERO+ WiFi (AZPU373-HWE)
Напон	AC220 - 240V, 50 / 60Hz
Моќност	90 W
Максимален Капацитет	120 m ²
Димензии	415 mm(W) x 245 mm(D) x 600 mm(H)
Тежина	8.5 kg
Филтри што се менуваат	Filter J / item : 117130
Пре-филтер	Part : 4521-0010-01



2610-0169-00 Rev.00

○ Contact your local
dealer for product
related inquiries and
customer service

WWW.WINIX.COM/EU